

Република Македонија

Проект за подобрување на општинските услуги - МСИП

ИПА инвестициски грантови

MSIP-IPA-NCB-091-17

1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена електронски на 06 Јануари, 2010 година.

2. Република Македонија доби грант средства од Европската комисија во рамките на ИПА фондот за рурални инвестиции на Европската комисија за реконструкција и развој за Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: Реконструкција на локален пат од с. Кучково – с. Грачане, месност-Чашка Општина Ѓорче Петров.

3. Општина Ѓорче Петров ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат Реконструкција на локален пат од с. Кучково – с. Грачане, месност-Чашка Општина Ѓорче Петров.

4. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.

5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:00 до 16:00:

Адреса: Општина Ѓорче Петров

Ул. Ѓорче Петров бр.73

Град: Скопје

Поштенски број: 1060

Држава: Р.Македонија

Телефон: 2039 307; 2039 308

Факс: 2033309

Електронска адреса: v.trpkovska@opstinagpetrov.gov.mk

Комплетна Тендерска документација на македонски јазик може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмено апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од 3.000,00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:

а) За плаќање во денари:

Банка: Народна банка на Република Македонија

Број на сметка: **100000000063095**

Буџетска корисничка сметка: **778014118163012**

Приходно konto: **72412500**

Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Ѓорче Петров.

8. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до **12:00ч, 31.01.2018**. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во **12:00ч, 31.01.2018**.

9. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од **220.000,00 МКД**.

10. Адреса: Општина Ѓорче Петров

Град: ул. Ѓорче Петров бр.73

Поштенски број: 1060

Архива

Држава: Република Македонија